



ПАМПОРОВО

Хотел FINLANDIA ****

WINTER
2017/2018



Хотел FINLANDIA ****	Капацитет		28.12-03.01.2018	04.01-13.01.18 26.01-10.02.18	01.12-27.12.17 14.01-25.01.18 11.02-09.04.18
	Мин.	Макс.			
Двокреветна соба Standard	2	2+2	42	28	24
Двокреветна соба Luks	2	2+1	47	33	29
Едноспален апартамент Standard-наем	2	2+2	88	66	53
Задолжителна доплата за полупанисон во апартамент за возрасен			13	13	13
Задолжителна доплата за полупанисон во апартамент за дете 3-11.99 год			8	8	8
Во цената е вклучено:					
<ul style="list-style-type: none"> • ноќевање на база полупанион • користење на базен, фитнес сала • транспорт до ски пистите • паркинг 					
Во цената не е вклучено:					
<ul style="list-style-type: none"> • туристичка такса за лица над 3 год- 1 евро од ден 					
Напомени:					
<ul style="list-style-type: none"> • Деца до 2.99 год се сместуваат бесплатно • Деца од 3-11.99 год сместени на редовно легло плаќаат 50% од цената • Деца од 3-11.99год сместени на дополнително легло во двокреветна соба плаќаат 30% од цената за возрасен, сместени во апартамент доплаќаат само за полупанион. За време на висока сезона (28.12-03.01.2018) децата сместени на дополнително легло во двокреветна соба плаќаат 50% од цената • Возрасен сместен на дополнително легло плаќа 70% од цената 					
Доплати:					
<ul style="list-style-type: none"> • Доплата за еднокреветна соба + 50% на цената, освен за високата сезона. • Доплата за ручек: возрасни-7 евра, деца 3-11.99 -4 евра • Новогодишна свечена вечера (задолжителна): 48 евра возрасни, деца 3-11.99 год плаќаат 24 евра • Божиќна свечена вечера 25.12.2017 (задолжителна): возрасни- 25 евра, деца 3-11.99 год плаќаат 12 евра 					
Попусти:					
<ul style="list-style-type: none"> • 10% попуст за early booking за направени резервации и 100 % уплата до 15.11.2017 година • Екстри: За престој од 7-10 ноќевања – добивате 1 ноќевање бесплатно, за престој од минимум 11 ноќевања добивате 2 ноќевања бесплатно за период на престој 01.12-27.12.2017, 14.01-25.01.2018 и 11.02-09.04.2018 • Попустите не се комбинираат и не важат за период на Нова Година 					

Цените се изразени во евра по лице од ден.

Цените се изразени во евра во денарска противвредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари
Важат општите услови за патување на ТА Феријал Кашикиков и СКТМ